

ЦАРИНСКА УПРАВА  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА



ПОЕДНОСТАВЕНА ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОСТАПКА СО БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

[преку ЕСЈН со е-аукција]

Оглас број 16/2018

ЗА НАБАВКА НА УСЛУГА ЗА  
ОДРЖУВАЊЕ НА ОПРЕМА ВО ЛАБОРАТОРИЈА И  
КАЛИБРАЦИЈА НА МЕРНИ ИНСТРУМЕНТИ

Скопје, Август 2018 година



## I. ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОНУДУВАЧИТЕ

### 1. Договорен орган

1.1 Договорен орган е Царинска управа на Република Македонија, со седиште на адреса: ул. „Лазар Личеноски“ бр.13, 1000 Скопје, Република Македонија; телефон: ++389 2 3116 188; факс ++389 2 3237 832; електронска адреса:info@customs.gov.mk; интернет адреса:www.customs.gov.mk.

1.2 Лица за контакт кај договорниот орган се Мирјана Станоева и Наташа Стефановска, телефон: ++389 2 3171 779, електронска пошта: natasa.maznejkova@ customs.gov.mk

### 2. Предмет на договорот за јавна набавка

2.1 Предмет на договорот за јавна набавка на услуга за - **Одржување на опрема во лабораторија и калибрација на мерни инструменти** за временски период од 12 месеци и тоа:

ДЕЛ 1 - Одржување на течен хроматограф Varian HPLC System Model 920-L

ДЕЛ 2 - Одржување на инструмент Gerhardt Soxhlet Extraction System Model Soxtherm 416

ДЕЛ 3 - Одржување на инструмент Gerhardt Automatic Kjeldahl System VAP50s

ДЕЛ 4 - Одржување на инструмент Anton Paar Automatic densitometer Model DMA 5000

ДЕЛ 5 - Одржување на дејонизатор на вода Suez Select A80 GP BP

ДЕЛ 6 - Калибрација на волумен со сертификат ISO 17025

ДЕЛ 7 - Калибрација на маса и температура со сертификат ISO 17025

Детален опис на предметот на договорот е даден во техничката спецификација во прилог на оваа тендерска документација и истата е составен дел на тендерската документација.

2.2. Предметот на договорот е **деллив** на делови како што е дефинирано во техничката спецификација. Економскиот оператор може да даде понуда за еден, повеќе или за сите делови од предметот на договорот за јавна набавка. Економскиот оператор не може да ги дели составните елементи на поединечниот дел. За секој поединечен дел од предметот на договорот ќе се спроведе посебна електронска аукција преку електронскиот систем за јавни набавки (<https://www.e-nabavki.gov.mk>). Предмет на секоја аукција ќе биде вкупната цена вклучувајќи ги сите трошоци, попусти и туристичка такса, без ДДВ за секој дел од предметот на договорот за јавна набавка.

### 3. Начин на извршување на услуги

Носителот на набавката е должен да ги извршува услугите-предмет на договорот сукцесивно, согласно барање и условите наведени во техничката спецификација од тендерската документација.

### 4. Разлики во цена (корекција на цени)

Не се предвидува корекција на цените, односно цените искажани во понудата на најповолниот понудувач ќе бидат фиксни за целото времетраење на договорот за јавна набавка.

## **5. Рок и место на извршување на услуги**

Носителот на набавката е должен да ги извршува услугите - предмет на договорот во следниве рокови:

- во рок од 15 (петнаесет) работни дена од прием на известувањето, испратено до економскиот оператор (писмено или по email) од страна на одговорното лице за следење на договорот за настанат дефект на соодветниот инструмент. - за ДЕЛ 1, ДЕЛ 2, ДЕЛ 3, ДЕЛ 4 и ДЕЛ 5 ,
- во рок од 15 (петнаесет) работни дена од прием на поднесено барање до економскиот оператор (писмено или по email) од страна на одговорното лице за следење на договорот. - за ДЕЛ 6 и ДЕЛ 7.

Носителот на набавката е должен да ги извршува услугите - предмет на договорот, на следнива адреса: Одделение за царинска лабораторија – ул. Архимедова 5, 1000 Скопје.

## **6. Начин на плаќање**

Начин на плаќање е вирмански во рок од 60 (шеесет) дена од првиот нареден ден од денот на прием на фактурата во архивата на Царинската управа на Република Македонија, ул., „Лазар Личеноски“ број 13, 1000 Скопје.

Прилог кон фактурата е уредно потписан записник за извршените услуги – предмет на договорот, уредно потписан и заверен од страна на назначени лица од двете договорни страни.

Начинот на плаќање е задолжителен. Секоја понуда која содржи начин на плаќање поинаков од овој утврден во оваа точка ќе се смета за неприфатлива и како таква ќе биде одбиена од страна на комисијата за јавни набавки.

## **7. Право на учество**

7.1. Економскиот оператор кој има една или повеќе негативни референци, групата економски оператори во која членува економски оператор кој има негативна референца, како и економскиот оператор кој претставува поврзано друштво со економскиот оператор кој има негативна референца, нема право на учество.

7.2. Право да достави понуда има секое заинтересирано домашно и странско правно и физичко лице - понудувач, кое е регистрирано за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка.

7.3. Право да достави понуда има и група на понудувачи без обврска за здружување во соодветна правна форма. Договорниот орган нема да бара од групата на понудувачи да се здружи во посебна правна форма доколку истата биде избрана за носител на набавката.

7.4. Составен дел од групната понуда е договор за поднесување групна понуда со кој членовите во групата економски оператори меѓусебно и кон договорниот орган се обврзуваат за извршување на договорот за јавна набавка, а кој особено ги содржи следниве податоци:

- членот на групата кој ќе биде носител на групата, односно кој ќе ја поднесе понудата и ќе ја застапува групата,
- членот на групата кој во име на групата економски оператори ќе го потпише договорот за јавна набавка,
- членот на групата кој во име на групата економски оператори ќе ја обезбеди гаранцијата на понудата во форма на банкарска гаранција или депонирани средства, доколку е предвидено во тендерската документација,
- членот на групата кој ќе ја издаде фактурата и сметка на која ќе се вршат плаќањата, и
- краток опис на обврските на секој од членовите на групата економски оператори за извршување на договорот.

**7.5. Сите членови на групата на понудувачи се поединечно и солидарно одговорни пред Договорниот орган за извршување на своите обврски. Договорниот орган ќе комуницира со претставникот на групата на понудувачи.**

**Напомена:** Во моментот на поднесување на групна понуда, носителот на групата треба да биде регистриран на Електронскиот систем за јавни набавки.<sup>1</sup>

Носителот на групата задолжително ги потпишува со дигитален сертификат: понудата, потребните изјави и целокупната документација која самиот ја изготвува и потпишува.

Доколку членовите на групата не поседуваат дигитален сертификат, потребните изјави и документацијата која тие ја изготвуваат и потпишуваат може да биде своерачно потпишана и доставена во скенирана електронска форма.

**7.6. Член во групата економски оператори не може да се повлече од групата економски оператори до склучување на договорот за јавна набавка доколку:**

- е носител на групата економски оператори,
- ја обезбедува гаранцијата на понудата во форма на банкарска гаранција или депонирани средства,
- групата на економски оператори не може да го докаже исполнувањето на критериумите за утврдување на способност што се барале во постапката без тој член или
- другите членови од групата солидарно не ги превземаат обврските на членот од групата кој сака да се повлече од групата економски оператори.

Повлекувањето на член од групата економски оператори спротивно на наведеното од претходниот став се смета за повлекување на групната понуда .

**7.7. Економскиот оператор во рамките на иста постапка за доделување на договор за јавна набавка може да учествува само во една понуда. Сите понуди ќе бидат отфрлени ако економскиот оператор:**

---

<sup>1</sup> Доколку е потребно да се издаде негативна референца на групата понудувачи а некој од членовите на групата не е регистриран на ECJN, договорниот орган ќе ја објави негативната референца за сите членови на групата, при што нерегистрираните претходно ќе ги регистрира на ECJN врз основа на доставените податоци од понудата.

- участвува во повеќе од една самостојна и/или како член во групна понуда или
- участвува како подизведувач во друга самостојна и/или како член во групна понуда.

7.8. Економскиот оператор може да участвува како подизведувач во повеќе од една понуда.

7.9. Понудувачот може да ангажира подизведувачи. Доколку понудувачот има намера дел од договорот за јавна набавка да го отстапи на еден или повеќе подизведувачи, во понудата мора да наведе податоци за делот од договорот кој има намера да го отстапи на подизведувачи, како и податоци за сите предложени подизведувачи (фирма, седиште, единствен даночен број и слично). Понудувачот е одговорен пред договорниот орган за извршување на договорот за јавна набавка, без оглед на бројот на подизведувачите.

7.10. Лицата кои участвуваат во изработка на тендерската документација не смеат да бидат понудувачи или членови во група на понудувачи во постапката за доделување на договорот.

## **8. Критериуми за утврдување на способност на понудувачите**

За да участвуваат во постапката за доделување на договор, понудувачите мора да ги исполнуваат следниве критериуми за утврдување на нивната способност:

### **8.1. Лична состојба**

- во последните 5 години, на понудувачот да не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари;
- понудувачот да не е во постапка за стечај или во постапка за ликвидација;
- понудувачот да нема неплатени даноци, придонеси или други јавни давачки, освен ако на економскиот оператор му е одобрено одложено плаќање на даноците, придонесите или другите јавни давачки во согласност со посебните прописи и истите редовно ги плаќа,
- на понудувачот да не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно приватно партнерство;
- на понудувачот да не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност;
- на понудувачот да не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност и
- понудувачот е должен да дава точни податоци и да ги доставува податоците што ги бара договорниот орган.

### **8.2. Способност за вршење на професионална дејност**

За да участвува во постапката за доделување на договор, понудувачот треба:

- да е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или да припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

## **9. Начин на докажување на способноста на понудувачот**

Понудувачот го потврдува исполнувањето на критериумите за утврдување на личната состојба со изјава која ја доставува во прилог на својата понуда.

Исполнетоста на останатите критериуми за утврдување на способност, понудувачот ја докажува со доставување на потребната документација утврдена во овој дел од тендерската документација.

### **9.1. За докажување на личната состојба:**

- изјава на понудувачот дека во последните 5 (пет) години не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари;
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган;
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган;
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде економскиот оператор е регистриран или доказ за одобрено одложено плаќање на истите;
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство;
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност и
- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност.

**Понудувачот за докажување на својата лична состојба поднесува изјава дека ги исполнува предвидените критериуми за утврдување на личната состојба, која е дадена во прилог на оваа тендерска документација.**

Изјавата се поднесува во електронска форма преку ECJN и истата треба да биде електронски потпишана со користење на дигитален сертификат од одговорното лице или овластениот потписник на економскиот оператор.

Подетални информации за начинот на дигитално потпишување се содржани во прирачникот "Општи и технички препораки за користење на ECJN за економски оператори и договорни органи" објавен на почетната страна на ECJN во делот "Документи".

За да се избегнат технички пропусти при утврдување на валидноста на сертификатот, препорачливо е економскиот оператор во понудата да наведе со кој софтверски пакет (Microsoft Office 2003, 2007, 2010, OpenOffice итн.) се потпишани документите.

**Комисијата ќе побара само од понудувачот чија понуда е утврдена за најповолна да ги достави потребните документи за личната состојба од точка 9.1 .**

Изјавата од точка 9.1 алинеја 1 ја изготвува во електронска форма и со електронски потпис ја потпишува самиот економски оператор и истата не треба да биде заверена од надлежен орган.

Ако земјата во која е регистриран економскиот оператор не ги издава документите наведени во точка 9.1 алинеја 2, 3, 4, 5, 6 и 7 или ако тие не ги опфаќаат сите погоренаведени случаи, економскиот оператор може да достави изјава заверена кај надлежен орган.

Ако договорниот орган се сомнева во документите за утврдување на личната состојба на понудувачот, тој го задржува правото да побара информации директно од надлежните органи кои ги издале документите за утврдување на личната состојба.

Документите од точка 9.1 не смеат да бидат постари од 6 месеци од датумот определен како краен рок за поднесување на понуди, а се доставуваат во оригинал или копија заверена од економскиот оператор.

Комисијата ќе прифати документи за утврдување на личната состојба кои се издадени и по денот на јавното отворање на понудите, но не подоцна од денот на донесувањето на одлуката за избор на најповољна понуда.

Ако економскиот оператор не ги достави бараните документи во утврдениот рок од страна на Комисијата за јавна набавка, или истите се невалидни или несоодветни за утврдување на личната состојба, ќе се смета дека понудувачот ја повлекол својата понуда што резултира со издавање негативна референца, а Комисијата за јавна набавка ќе го покани наредниот рангиран економски оператор или ќе даде предлог за поништување на постапката.

## **9.2. За докажување на способноста за вршење на професионална дејност**

За докажување на способноста за вршење на професионалната дејност, понудувачот треба да достави со својата понуда документ за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

**9.3. Ако економски оператори поднесат понуда како група на економски оператори, сите членови на групата поединечно ја докажуваат својата лична состојба и способноста за вршење професионална дејност, а економската и финансиската состојба, како и техничката и професионалната способност се докажува со земање предвид на ресурсите на сите членови во групата.**

**9.4. Бараната документација (оригинал или копија заверена од економскиот оператор) се доставува во скенирана електронска форма.**

## **10. Појаснување, измена и дополнување на тендерската документација**

### **10.1. Појаснување на тендерската документација**

10.1.1 Економскиот оператор може да побара појаснување на тендерската документација од договорниот орган, исклучиво во електронска форма, преку ECJH, со користење на модулот "Прашања и одговори", најдоцна 3 (три) дена пред крајниот рок за поднесување на понудите.

10.1.2 Појаснувањето договорниот орган ќе го достави преку ECJH, во модулот „Прашања и одговори“, по што сите економски оператори што презеле тендерска документација ќе добијат автоматско електронско известување дека е даден одговор

на поставеното прашање и ќе бидат во можност да го прочитаат појаснувањето, без при тоа да се идентификува економскиот оператор што побарал појаснување.

## **10.2. Измена и дополнување на тендерската документација**

10.2.1 Договорниот орган го задржува правото најдоцна 3 (три) дена пред истекот на крајниот рок за поднесување на понудите, по свое наоѓање или врз основа на поднесените прашања за објаснување поднесени од страна на понудувачите, да ја измени или да ја дополнит тендерската документација, за што веднаш ќе ги извести сите економски оператори што неа ја подигнале.

10.2.2 Во случај на измена на тендерската документација, договорниот орган ќе го продолжи крајниот рок за доставување на понудата за најмалку 6 (шест) дена.

10.2.3 Во случај на измена и дополнување на тендерската документација објавена на ECJN како и продолжување на крајниот рок, договорниот орган е должен да ја објави направената измена преку ECJN, по што сите економски оператори што презеле тендерска документација до моментот на измената ќе добијат автоматско електронско известување дека е објавена измена за конкретниот оглас.

## **11. Изготвување и поднесување на понудите**

### **11.1. Начин на изготвување на понудата**

Понудата се изготвува во согласност со условите предвидени во тендерската документација во електронска форма, со користење на обрасците дадени во прилог.

Доколку понудувачот има намера дел од договорот за јавна набавка да го отстапи на еден или повеќе подизведувачи, во понудата мора да наведе податоци за делот од договорот кој има намера да го отстапи на подизведувачи, како и податоци за сите предложени подизведувачи (фирма, седиште, единствен даночен број и слично). Понудувачот е одговорен пред договорниот орган за извршување на договорот за јавна набавка, без оглед на бројот на подизведувачите.

**11.2. Понудата се поднесува во електронска форма преку ECJN и истата треба да биде електронски потпишана со користење на дигитален сертификат од одговорното лице на економскиот оператор или лице овластено од него.**

Дигиталниот сертификат треба да биде со важност најмалку до моментот на јавното отворање односно крајниот рок за поднесување на понудите.

Доколку понудата ја потпишува лице овластено од одговорното лице, во прилог се доставува и овластување за потпишување на понудата потписано од одговорното лице.

Подетални информации за начинот на дигитално потпишување се содржани во прирачникот "Општи и технички препораки за користење на ECJN за економски оператори и договорни органи" објавен на почетната страна на ECJN во делот "Документи".

**11.3. Економските оператори можат во хартиена форма да ја поднесат документација во нестандарден формат и големина пред крајниот рок за поднесување на понудите, доколку истите се преобемни за скенирање и прикачување на ECJN.**

**11.4. Изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба**

Со понудата, понудувачот доставува и електронски потпишана изјава со која потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба во целост утврдени во законот и во тендерската документација и дека ги има на располагање сите документи утврдени во тендерската документација за докажување на исполнувањето на овие критериуми, кои ќе му бидат доставени на договорниот орган доколку неговата понуда биде избрана за најповољна.

#### **11.5. Изјава за сериозност на понудата**

Во прилог на понудата, понудувачот доставува и електронски потпишана изјава за сериозност на понудата, при што треба да го користи образецот на изјава даден во прилог на тендерската документација. Доколку дојде до прекршување на дадената изјава за сериозност на понудата, истото ќе резултира со издавање негативна референца против таквиот понудувач на начин и согласно условите утврдени во Законот за јавните набавки.

Изјавата за сериозност на понудата се доставува заедно со понудата и не може дополнително да се достави по истекот на рокот за поднесување на понудите.

#### **11.6. Изјава за независна понуда**

Во прилог на понудата, покрај изјавата за сериозност на понудата, понудувачот доставува и потпишана изјава за независна понуда, при што треба да го користи образецот на изјава даден во прилог на тендерската документација, каде е подетално објаснето нејзиното значење како и кои дејствија ќе се преземат доколку договорниот орган добие сознанија дека дадените наводи се невистинити.

Изјавата за независна понуда ја потпишува исклучиво одговорното лице, се доставува заедно со понудата и не може дополнително да се достави по истекот на рокот за поднесување на понудите.

Изјавата за независна понуда не може да гласи на ниту едно друго лице освен на одговорното лице.

Изјавата се потпишува електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице. Доколку изјавата за независна понуда е потпишана од лице овластено за дигитално потпишување, тогаш истата задолжително треба да е своерачно потпишана од одговорното лице, скенирана и на таков формат да биде аплициран дигитален потпис.

#### **11.7. Елементи на понудата**

Понудата треба да е составена од следниве елементи и според следниов редослед:

- Образец на понуда - (Прилог 1),
- Изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба - (Прилог 2),
- Изјава за сериозност на понудата - (Прилог 3),
- Изјава за независна понуда (*во случај на групна понуда, секој член на групата на понудувачи ја поднесува изјавата за независна понуда за својот субјект/правно лице, односно самостојно*) - (Прилог 4),

- Договор за групна понуда (*задолжително се доставува заедно со понудата, во случај на групна понуда*);
- Пополнет образец за општи информации (*во случај на групна понуда образецот со општи информации се пополнува за секој член на групата на економски оператори*) - (Прилог 5).
- Известување за елементите на договорот кои економскиот оператор има намера да го отстапи на подизведувач/и (*се доставува само доколку постои каква намера*).

### **11.8. Јазик на понудата**

Понудата, како и целата кореспонденција и документи поврзани со понудата кои се разменуваат со понудувачот, се пишуваат на македонски јазик со користење на неговото кирилско писмо. Придружните документи и печатената литература кои се дел од понудата може да бидат на друг јазик, под услов да се придружени со точен превод на македонски јазик.

### **11.9. Цена на понудата**

11.9.1 Економскиот оператор во листата на цени ја внесува цената за секој дел поединечно.

11.9.2 Понудената цена треба да ги вклучува сите трошоци и попусти на економскиот оператор, да биде исказана без данок на додадена вредност кој се исказува посебно. Понудената цена треба да ги вклучува и увозните царини доколку ги има. Оттука, предмет на евалуација ќе биде вкупната понудена цена со вклучени увозни царини без ДДВ.

11.9.3 Економскиот оператор понудената цена задолжително ја внесува и во ECJN преку веб образецот „Поднеси понуда/пријава за учество“, панел „Податоци од понудата“, во полето за внесување на цената. Цената на понудата се пишува со бројки и букви. (*Доколку понудата е поднесена од странски економски оператор, цената на понудата покрај со бројки, се пишува и со букви на англиски јазик.*)

11.9.4 Доколку одделна понуда содржи неовообичаено ниска цена која е значително пониска од реалната пазарна цена што предизвикува сомнеж дека договорот ќе биде извршен, договорниот орган од понудувачот бара во писмена форма и пред одбивање на понудата, детали околу понудата за кои смета дека се важни и ги проверува доказите што биле доставени за оправдување на цената на понудата. Ако економскиот оператор не успее да објасни во електронска форма преку ECJN преку модулот „Појаснување/ дополнување на поднесени документи“, кои се причините за таквата цена во рок од 3 (три) дена од датумот на поднесување на барањето, или пак ако Комисијата не ги прифати неговите причини, понудата ќе биде отфрлена.

### **11.10. Валута на понудата**

Цената на понудата се изразува во денари.

### **11.11.Период на важност на понудата**

Периодот на важност на понудата ќе изнесува **365** дена од денот на јавното отворање за чие времетраење понудата во сите нејзини елементи е обврзувачка за понудувачот. Понудите кои содржат покус период на важност од тој утврден во оваа точка од тендерската документација ќе бидат отфрлени како неприфатливи.

## **11.12. Принцип на една понуда**

Едно правно или физичко лице може да поднесе само една понуда, без оглед дали ја доставува поединечно или како член на група на понудувачи. Во спротивно сите понуди во кои се јавува тоа правно или физичко лице се отфрлаат.

## **12. Краен рок и место за поднесување на понудите**

**12.1. Краен рок за поднесување на понудите е 21.08.2018 година во 12 часот.**

**12.2. Понудите се поднесуваат преку ECJN достапен преку следнава веб адреса: <https://www.e-nabavki.gov.mk>.**

**12.3. Понудата која е поднесена по истекот на крајниот рок за поднесување на понудите нема да биде примена во ECJN, односно ќе биде автоматски отфрлена за што и договорниот орган и економскиот оператор ќе бидат известени и истата нема да се прикаже при јавното отворање на понудите.**

## **13. Отворање и евалуација на понудите**

**13.1. Отворање на понудите ќе се изврши на 21.08.2018 година во 12 часот, на следнава локација: Царинска управа на Република Македонија, ул., „Лазар Личеноски“ бр. 13, Скопје.**

Комисијата за јавни набавки ќе пристапи кон отворање на понудите доколку е пристигната и само една понуда. Во таков случај нема да се спроведе електронска аукција. Условот за спроведување на електронска аукција е во постапката да се пристигнати најмалку две прифатливи понуди.

Во текот на отворањето на понудите се води Записник според Правилникот за постапката на отворањето на понудите и Образецот за водење на записник за отворањето на понудите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 154/07).

**13.2. При проверката на комплетноста и валидноста на документацијата за утврдување на способноста на економскиот оператор и при евалуација на понудата, комисијата преку ECJN задолжително бара од понудувачите да ги појаснат или дополнат документите за утврдување способност во рок од 5 (пет) работни дена од крајниот рок за поднесување на понудите.**

Економскиот оператор преку ECJN, го прикачува документот со појаснување или дополнување во делот "Појаснување/Дополнување на поднесени документи", во рокот кој го определил договорниот орган, а кој не смее да е покус од 3 (три) работни дена, од денот на приемот на барањето од страна на понудувачот.

**13.3. Никакви промени во понудата, освен исправката на аритметички грешки, не смеат да се бараат, нудат или да се допуштат од страна на комисијата или од економскиот оператор.**

Ако понудата е прифатлива и е составена и доставена во согласност со тендерската документација, договорниот орган ги коригира аритметичките грешки на следниот начин:

- ако постои несовпаѓање меѓу зборовите и бројките, преовладува износот што е напишан со зборови,
- ако постои разлика помеѓу единечната цена и вкупната цена, тогаш преовладува единечната цена.

Комисијата за јавни набавки ќе ги корегира грешките во понудата според описаната постапка и таа ќе се смета обврзувачка за него.

Ако економскиот оператор не ја прифати корекцијата на аритметичките грешки, понудата ќе биде отфрлена и ќе биде издадена негативна референца од страна на Договорниот орган заради прекршување на изјавата за сериозност на понудата.

**13.4.** Секое појаснување или дополнување доставено од страна на економскиот оператор во поглед на неговата понуда што не е дадено како одговор на барање од договорниот орган, нема да се разгледува.

#### **14. Критериум за доделување на договорот**

14.1. Критериум за доделување на договорот за јавна набавка е **најниска цена**. За носител на набавката ќе биде избран оној економски оператор кој ќе понуди најниска цена во текот на електронската аукција, а чија понуда претходно е оценета како прифатлива. Во постапка која завршува со спроведување на електронска аукција не се врши бодување на понудите, туку само рангирање на понудувачите според висината на понудените цени.

14.2. Евалуацијата на понудите ќе се врши согласно со Методологијата за изразување на критериумите за доделување на договорот за јавна набавка во бодови („Службен весник на Република Македонија“ бр. 41/08).

#### **15. Посебни начини за доделување на договорот за јавна набавка**

15.1. Договорот за јавна набавка ќе се додели со примена на постапка со барање за прибирање на понуди со објавување на оглас, која ќе заврши со електронска аукција како последна фаза во постапката.

15.2. Оваа постапка ќе се спроведува со користење на електронски средства преку Електронскиот систем за јавни набавки (ECJH) (<https://www.e-nabavki.gov.mk>).

#### **15.3. Подетални информации за користењето на електронски средства**

За да можете да учествувате во постапката, потребно е да се регистрирате во ECJH и да поседувате дигитален сертификат. Економскиот оператор се регистрира во ECJH со пополнување на регистрациска форма која е составен дел од ECJH<sup>2</sup>, по што ECJH автоматски ги обработува податоците од регистрациската форма, генерира шифра и истата ја доставува на регистрираната електронска пошта на економскиот оператор.

Повеќе информации за начинот на регистрација и користење на системот ќе најдете во Прирачникот за користење на ECJH наменет за економски оператори, кој можете да го преземете од почетната страна на ECJH во делот „Економски оператори“.

#### **15.4. Подетални информации за електронската аукција**

Договорниот орган ќе користи електронска аукција како последна фаза во постапката со барање за прибирање на понуди. Предмет на електронската аукција е вкупната цена вклучувајќи ги сите трошоци и попусти и увозни царини, без ДДВ. Почетна цена на електронската аукција е најниската цена, од прифатливите понуди поднесени во првичната фаза од постапката.

Поканите за учество на аукцијата ќе се достават во електронска форма преку ECJH по целосната евалуација на првичните понуди, до сите економски оператори кои

---

<sup>2</sup> Линк „Регистрирај се“ во делот „Економски оператори“ на почетната страна на ECJH

доставиле прифатливи понуди во првата фаза од постапката и кои се регистрирани со активиран кориснички профил во ЕСЈН. Поканата за учество на аукцијата ќе биде електронски испратена во поштенското сандаче на корисничкиот профил на ЕСЈН, на лицето кое ќе поднесе понуда за соодветната постапка по електронски пат.

Во поканата за учество на аукцијата ќе бидат содржани следниве податоци: почетната цена на аукцијата, односно најниската цена од првично поднесените понуди, датумот и часот на започнување и завршување на аукцијата; интервалот во кој ќе се спроведува негативното наддавање (минимална и максимална разлика во понудени цени).

Доколку е поднесена само една понуда или само една прифатлива понуда, Договорниот орган ќе го покани единствениот понудувач да поднесе конечна цена преку ЕСЈН. Во поканата за поднесување конечна цена се содржани следниве податоци: идентификување на делот на понудата кој ќе биде предмет на поднесување конечна цена, информации кои ќе му бидат достапни пред поднесувањето на конечната цена и временскиот период за поднесување конечна цена. Единствениот понудувач ја поднесува конечната цена во утврденото време само еднаш, а доколку не поднесе конечна цена, првично понудената цена ќе се смета за конечна.

## **16. Доделување на договорот за јавна набавка**

16.1. Договорниот орган, по спроведената електронска аукција како последна фаза во постапката за барање за прибирање на понуди, договорот му го доделува на економскиот оператор чија понуда има најниска цена.

16.2. Доколку две или повеќе понуди имаат иста цена, за најповолен понудувач ќе биде избран оној кој прв ја поднел понудата.

16.3. Доколку никој не поднесе нова цена во текот на електронската аукција, а притоа две или повеќе понуди имаат идентична цена, за најповолна ќе биде избрана, порано поднесената понуда.

16.4. Во случај во текот на аукцијата да нема негативно наддавање, договорниот орган може да му го додели договорот за јавна набавка на економскиот оператор чија првична прифатлива понуда има најниска цена.

16.5. Доколку во текот на постапката за доделување договор за јавна набавка, најповолната прифатлива понуда согласно условите на постапката е со цена повисока од износот на средства утврден во одлуката за јавна набавка, договорниот орган може да ја измени одлуката и да дообезбеди средства потребни за реализација на договорот, под услов понудената цена да не е понеповолна од реалните цени на пазарот и да не го надминува вредносниот prag пропишан за видот на постапката согласно со Законот за јавните набавки.

16.6. По завршувањето на електронската аукција/по поднесувањето на конечната цена и изборот на најповолен понудувач, доколку предметот на набавката или поединечниот дел се состои од повеќе ставки, цената на секоја од поединечните ставки ќе се пресметува со соодветно намалување кое ќе биде еднакво на процентот на намалување на цената на првичната понуда на избраниот најповолен понудувач (пред електронската аукција / пред поднесувањето на конечната цена) и цената на последната понуда (по завршувањето на аукцијата / по поднесувањето на конечната цена).

## **17. Известување за доделување на договорот за јавна набавка**

17.1. По завршувањето на електронската аукција на јавниот дел од ЕСЈН автоматски се објавува и до сите учесници на аукцијата автоматски се испраќа известување за

економскиот оператор кој што поднел најповољна понуда во текот на негативното наддавање. Известувањето е од информативен карактер и не предизвикува правни последици. Исходот од електронската аукција е основ за донесување на одлука за избор на најповољна понуда.

17.2. Избраниот најповолен економски оператор ќе биде известен во електронска форма преку ЕСЈН дека неговата понуда е прифатена, најдоцна во рок од 3 (три) дена од донесувањето на одлуката за избор на најповољна понуда. Во исто време и сите други економски оператори ќе бидат известени за резултатите од тендерот, одлуката кој е најповолен економски оператор како и за причините за неизбор на нивната понуда. Економските оператори што учествувале во постапката имаат право на увид во извештајот од спроведената постапка.

## **18. Склучување на договорот за јавна набавка**

18.1. Договорниот орган ќе го достави договорот за јавна набавка до избраниот најповолен понудувач во 6 (шест) примероци на потпишување.

18.2. Избраниот најповолен понудувач има обврска да го потпише и да му го врати на Договорниот орган договорот за јавна набавка во рок од 5 (пет) работни дена од денот на добивање. Договорниот орган презема обврска на избраниот најповолен понудувач да му го испрати потребниот број на примероци од договорот откако истиот ќе го потпише овластеното лице на Договорниот орган.

18.3. Доколку избраниот најповолен понудувач не го потпише договорот во рокот утврден во точка 18.2. од тендерската документација, договорниот орган го задржува правото да смета дека избраниот најповолен понудувач се откажал од склучување на договорот и да ја објави негативната референца.

## **19. Правна заштита**

Секој понудувач кој има правен интерес за добивање на договорот за јавна набавка и кој претрпел или би можел да претрпи штета од евентуално прекршување на одредбите од овој закон, може да бара правна заштита против одлуките, дејствијата и пропуштањата за преземање дејствија од страна на договорниот орган во постапката за доделување на договор за јавна набавка, во согласност со условите и постапката предвидени со Законот за јавните набавки. Правото на жалба во постапка која завршува со електронска аукција се остварува по донесување на одлуката за избор на најповолен понудувач или поништување на постапката.

## **20. Завршување на постапката за доделување на договор за јавна набавка**

Постапката за доделување на договор за јавна набавка завршува на денот на конечноста на одлуката за избор или за поништување на постапката.

## II. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Царинска управа на Република Македонија има потреба од јавна набавка на услуга за одржување на опрема во лабораторија и калибрација на мерни инструменти, во временски период од 12 (дванаесет) месеци.

Набавка та е делива на 7 ДЕЛА и тоа:

<b>ДЕЛ 1 - Одржување на течен хроматограф Varian HPLC System Model 920-L</b>			
Ред.бр.	Опис	ед.мерка	количина
1	Набавка и промена на дел Injection valve seal, кат. бр. 69-100481-90 или еквивалент	паушал	1
2	Набавка и промена на дел Injection port seal, кат. бр. 69-100483-90 или еквивалент	паушал	1
3	Набавка и промена на дел Syringe valve seal, кат. бр. 69-100480-90 или еквивалент	паушал	1
4	Набавка и промена на дел Drain valve ASSY, кат. бр. 69-100478-90 или еквивалент	паушал	1
5	Набавка и промена на дел Pump head seal, кат. бр. 68-100094-00 или еквивалент	паушал	2
6	Набавка и промена на дел Ball& Seat, кат. бр. 69-8101756-00 или еквивалент	паушал	4
7	Набавка и промена на дел Packing 1, кат. бр. 69-8101344-00 или еквивалент	паушал	2
8	Набавка и промена на дел Packing 2, кат. бр. 69-8101345-00 или еквивалент	паушал	4
9	Набавка и промена на дел Plunger tip 0.1 ml, кат. бр. 69-8903984-90 или еквивалент	паушал	1
10	Набавка и промена на дел Cleaner seal, кат. бр. 69-8851884-90 или еквивалент	паушал	1
11	Работна рака за интервенција/дијагностицирање на проблем што не е содржан во претходно наведените ставки	час	1

<b>ДЕЛ 2 – Одржување на инструмент Gerhardt Soxhlet Extraction System Model Soxtherm 416</b>			
Ред.бр.	Опис	ед.мерка	количина
1	Работна рака за дијагностицирање на проблем на инструментот	час	1

<b>ДЕЛ 3 – Одржување на инструмент Gerhardt Automatic Kjeldahl System VAP50s</b>			
Ред.бр.	Опис	ед.мерка	количина
1	Набавка и промена на pH electrode Sentix 60 или еквивалент	паушал	1

2	Набавка и промена на сет резервни делови за периодична промена	паушал	1
3	Работна рака за интервенција/дијагностицирање на проблем што не е содржан во претходно наведените ставки	час	1

<b>ДЕЛ 4 – Одржување на инструмент Anton Paar Automatic densitometer Model DMA 5000</b>			
Ред.бр.	Опис	ед.мерка	количина
1	Работна рака за дијагностицирање на проблем на инструментот	час	1

<b>ДЕЛ 5 – Одржување на дејонизатор на вода Suez Select A80 GP BP</b>			
Ред.бр.	Опис	ед.мерка	количина
1	Набавка и промена на сет филтри за прочисување на вода, Con Pack L3G SA40/80/160 или еквивалент	паушал	2
2	Набавка и промена на сет за дезинфекција	паушал	2
3	Работна рака за интервенција/дијагностицирање на проблем што не е содржан во претходно наведените ставки	час	1

<b>ДЕЛ 6 - Калибрација на волумен со сертификат ISO 17025</b>				
Ред. Број	Вид на опрема	Волумен (ml)	ед.мерка	Количина
1	Волуметрички колби - А класа	25	паушал	3
2		50	паушал	4
3		100	паушал	6
4		200	паушал	6
5		500	паушал	3
6		1000	паушал	1
7	Стаклени пипети - А класа	0.5	паушал	2
8		1	паушал	2
9		2	паушал	2
10		5	паушал	3
11		10	паушал	3
12		25	паушал	2
13		50	паушал	2
14	Микропипета со променлив волумен	100-1000 ul	паушал	1

15	Микропипета со променлив волумен	1-5 ml	паушал	2
16	Бирета	50ml	паушал	1
17	Бирета	10ml	паушал	1

ДЕЛ 7 - Калибрација на маса и температура со сертификат ISO 17025						
Ред. Број	Вид на опрема	Модел	Тип	Класа/Опсег	ед.мерка	Количина
1	Аналитичка вага - Mettler Toledo	AG balances	AG 204 DR	0,1 mg - 210 g	паушал	1
2	Аналитичка вага - Kern	ABT	220-5DM	0,01 mg – 220g	паушал	1
3	Аналитичка вага - Mettler Toledo	B balances	BP502, B1302	0,01 g -510 g	паушал	2
4	Тер		E2	10 g	паушал	1
5	Тер		E2	100 mg	паушал	1
6	Циркулациона бања- Fisher Scientific	Isoterm Refrigirated circulator	1006 P	-20 до +200°C	паушал	1
7	Сушара	Сутјеска		До 240°C	паушал	1

Набавката на секоја ставка од деловите се извршува по повик од страна на Договорниот орган.

**Вградените делови да бидат нови, оригинални или еквивалентни на оригиналните и по вградувањето да бидат комплетно функционални во опремата во која се вградени.**

Во единечните цени за набавка и промена на наведените делови во ДЕЛ 1 (ставка 1 до 11 ), ДЕЛ 3 (ставка 1 и 2 ) и ДЕЛ 5 ( ставка 1 и 2 ) да се вклуклира работната рака за извршената услуга и замена на дел на инструментите.

Транспортните трошоци и трошоците за пат на сервисите од седиштето на економскиот оператор до соодветната локација да бидат вклуклирани во единечните цени во сите делови на постапката.

**III. Модел на ДОГОВОР ЗА НАБАВКА НА УСЛУГА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ОПРЕМА ВО  
ЛАБОРАТОРИЈА- за ДЕЛ \_\_\_\_\_**

**ДОГОВОРНИ СТРАНИ**

1. Царинска управа на Република Македонија со седиште на ул. „Лазар Личеноски“ бр. 13, Скопје, ЕМБС 4641655, ЕДБ 4030992228017, застапувано од директорот м-р Ѓоко Танасоски (во понатамошниот текст: **Договорен орган**) од една страна и

2. \_\_\_\_\_, со  
седиште на ул. \_\_\_\_\_ бр.\_\_\_\_\_, град \_\_\_\_\_,  
ЕМБС \_\_\_\_\_, ЕДБ \_\_\_\_\_, застапувано од  
управителот/**директорот** \_\_\_\_\_ (во  
понатамошниот текст: **Носител на набавката**) од друга страна.

**Член 1**

Со овој договор се уредуваат меѓусебните права и обврски на договорните страни за набавка на услуга за Одржување на опрема во лабораторија, за ДЕЛ \_\_\_\_\_ согласно Одлуката за јавна набавка бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_ 2018 година, по спроведена

постапка со барање за прибирање понуди со објавување на оглас број 16/2018, како и донесената Одлука за избор на најповољна понуда број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_.2018 година.

## **ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ**

### Член 2

Предмет на овој Договор е набавка на услуга за Одржување на опрема во лабораторија - ДЕЛ \_\_\_\_, согласно наведеното во техничката спецификација од тендерската документација и прифатената понуда на Носителот на набавката поднесена преку ЕСЈН, кои се составен дел на овој Договор.

## **ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ**

### Член 3

Договорните страни се согласни дека вкупната вредност на Договорот ќе се утврди врз основа на реално извршени услуги и испорачани стоки со нив поврзани, при што Договорниот орган може да порача, а Носителот на набавката да изврши услуги и испорача стоки со нив поврзани во вредност не повеќе од \_\_\_\_\_ денари без вклучен ДДВ, односно \_\_\_\_\_ денари со вклучен ДДВ.

Единечните цени се цени со вклучени севкупни трошоци, други зависни трошоци и јавни давачки и истите се фиксни и непроменливи за целото времетраење на договорот.

Договорните страни се согласни дека евентуалните промени на цените на пазарот нема да влијаат на вредноста на овој договор.

Испорачаните стоки и услуги над вкупната вредност на договорот наведена во овој член ќе биде на товар на Носителот на набавката.

## **НАЧИН, РОК И МЕСТО НА ВРШЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ**

### Член 4

Носителот на набавката е должен да ги извршува услугите - предмет на овој договор, навремено и квалитетно во согласност со барањата и условите наведени во техничката спецификација од тендерската документација и неговата понуда поднесена преку ЕСЈН за ДЕЛ \_\_\_\_\_.

Носителот на набавката е должен да ги извршува услугите - предмет на договорот во следниве рокови:

- во рок од 15 (петнаесет) работни дена од прием на известувањето, испратено до економскиот оператор (писмено или по email) од страна на одговорното лице за следење на договорот за настанат дефект на соодветниот инструмент. - за ДЕЛ 1, ДЕЛ 2, ДЕЛ 3, ДЕЛ 4 и ДЕЛ 5 ,

- во рок од 15 (петнаесет) работни дена од прием на поднесено барање до економскиот оператор (писмено или по email) од страна на одговорното лице за следење на договорот. - за ДЕЛ 6 и ДЕЛ 7.

Носителот на набавката е должен да ги извршува услугите - предмет на договорот, на следнава адреса: Одделение за царинска лабораторија – ул. Архимедова 5, 1000 Скопје.

## **КВАНТИТАТИВЕН И КВАЛИТАТИВЕН ПРИЕМ**

### **Член 5**

Квалитативен и квантитативен прием на услугите-предметот на овој Договор врши Договорниот орган со Записник уредно потписан од овластени лица на двете договорни страни.

Во текот на примопредавањето се утврдува:

- 1) Дали обврските по овој Договор се извршени во договорениот рок,
- 2) Дали квантитетот и квалитетот на извршените обврски по овој договор одговара на договорениот квантитет и квалитет.

За сите евентуални неправилности кои би се појавиле при извршувањето на обврските, Носителот на набавката е должен да ги корегира истите во рок од 10 (десет) работни дена од прием на известување (писмено или по еmail) на своја сметка без Договорниот орган да сноси трошоци за истото.

Се смета дека Носителот на набавката ја извршил услугата-предмет на договорот по потпишување на записникот за извршени услуги од страна на овластените лица од двете договорни страни.

## **НАДОМЕСТ НА ШТЕТА И ДОГОВОРНА КАЗНА ЗА ЗАДОЦНУВАЊЕ ИЛИ НЕИСПОЛНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ**

### **Член 6**

Договорните страни се согласни дека доколку Носителот на набавката не ги исполни обврските по овој Договор во роковите утврдени во член 4 на овој Договор, Договорниот орган има право да бара од Носителот на набавката да му исплати договорна казна во висина од 1 % на неиспорачаната стока и услуги за секој нареден ден задоцнување, но не повеќе од 5 (пет) дена од утврдениот рок за извршување на обврските.

Утврдениот износ на договорна казна поради задоцнување, Договорниот орган ќе го засмета и одбие при исплатата на износ од фактура на Носителот на набавката доставена за исплата.

Исто така, договорните страни се согласни дека доколку Носителот на набавката не ги изврши обврските во рок и на начин утврден со овој Договор, покрај правото на договорна казна од став 1 на овој член, Договорниот орган има право да го раскине Договорот со прста изјава за раскинување на Договорот и да бара надомест на штета.

Во овој случај Договорниот орган го задржува правото да склучи Договор со второрангираниот понудувач, а разликата помеѓу цената на услугите утврдена со овој Договор и цената на второрангираниот понудувач, паѓа на товар на Носителот на набавката.

## **НАЧИН, УСЛОВИ И РОКОВИ НА ПЛАЌАЊЕ, КАЗНЕНА КАМАТА ЗА ЗАДОЦНЕТО ПЛАЌАЊЕ**

### **Член 7**

Носителот на набавката се обврзува во рок од 3 (три) дена од склучување на Договорот до Договорниот орган да достави известување за овластено лице за потпишување на фактури и при секоја промена на овластеното лице веднаш да го извести Договорниот орган.

## Член 8

Договорниот орган се обврзува плаќањето на Носителот на набавката да го изврши вирмански во рок од 60 (шеесет) дена од првиот нареден ден од денот на прием на фактурата во архивата на Царинска управа на Република Македонија, ул., „Лазар Личеноски“ бр.13, 1000 Скопје.

Задолжително во прилог на фактурата се доставува Записникот за извршени услуги уредно заверен и потписан од страна на овластените лица од двете договорни страни.

Доколку Договорниот орган не ја плати паричната обврска по фактурата во рокот од став 1 на овој член, Носителот на набавката има право на пресметка и наплата на казнена камата за задоцнето плаќање, како и право на надоместок за доцнење, согласно позитивните законски прописи. За извршување на овој Договор не е дозволено авансно плаќање.

## ГАРАНЦИЈА ЗА КВАЛИТЕТНО ИЗВРШУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

## Член 9

Квалитетното, односно целосно, совесно и навремено извршување на обврските по овој Договор, Носителот на набавката го гарантира со банкарска гаранција за квалитетно извршување на договорот во висина од 5% од вкупната вредност на овој Договор (со вклучен ДДВ).

Договорниот орган има право да ја наплати банкарската гаранција кога:

- Носителот на набавката не ќе ги испорача стоките и услугите навремено и кога доцнењето е подолго од 5 дена од крајниот рок предвиден со член 4 од овој Договор.
- Во случај кога испорачаните стоки и услуги не одговараат на квалитетот предвиден во техничката спецификација за ДЕЛ \_\_\_\_\_ и прифатената понуда на Носителот на набавката, а Носителот на набавката не ги корегира истите на своја сметка без Договорниот орган да сноси трошоци за истото во рокот предвиден со член 5 од Договорот,
- Договорот е раскинат и престанал да важи по вина на Носителот на набавката.

Доколку договорот се спроведе навреме и квалитетно во согласност со одредбите од овој Договор, гаранцијата за квалитетно извршување на Договорот му се враќа на Носителот на набавката во рок од 14 дена по целосното извршување на Договорот.

## ВИША СИЛА

## Член 10

Ниту една од договорните страни не одговара и нема да биде одговорна за неисполнување на обврските по овој Договор до кое би дошло поради Вишата сила. Ако една од договорните страни е спречена поради Вишата сила, должна е во рок од 24 часа писмено да ја извести другата страна, со наведување на причините за Вишата сила и по можност обезбедување на соодветен доказ.

По отстранување на Вишата сила Договорот може да се реализира по потреба со заеднички прифатено дополнување или да се раскине договорно.

## **ПРИМЕНЛИВ ЗАКОН**

### **Член 11**

Врз сите евентуални спорови кои би произлегле од овој Договор ќе се применуваат важечките прописи на Република Македонија.

## **РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ**

### **Член 12**

Сите спорови кои ќе произлезат од овој Договор или во врска со него, ќе се решаваат пред надлежниот суд.

## **РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ**

### **Член 13**

Кога една од договорните страни нема да ја исполнити својата обврска, другата договорна страна има право да го раскине овој Договор со доставување на писмено известување во рок од 7 (седум) дена пред раскинувањето на договорот.

## **КОРУПЦИСКО ИЛИ ИЗМАМНИЧКО ОДНЕСУВАЊЕ**

### **Член 14**

Договорните страни се согласни да ги применат највисоките стандарди за етичко и законито однесување за време на реализација на овој Договор.

## **ЈАЗИК НА ДОГОВОРОТ**

### **Член 13**

Јазик на Договорот и на другите документи кои претставуваат составен дел на Договорот е македонскиот јазик.

Јазик на целата комуникација во писмена форма помеѓу договорните страни е македонскиот јазик.

## **ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ДОГОВОРОТ**

### **Член 14**

Договорот се склучува за временски период до реализација на обврските по истиот, но не подолго од 12 (дванаесет) месеци од денот на стапување на сила на Договорот.

## **ЗАВРШНИ И ОПШТИ ОДРЕДБИ**

### **Член 15**

Договорот стапува на сила на ден со денот на потпишувањето на истиот од двете договорни страни.

### **Член 16**

Договорните страни можат да ги дополнат и/или изменат одредбите од овој договор само спогодбено.

Договорната страна која бара измена и/или дополнување е должна своето барање до другата страна да го достави во писмена форма.

Одредбите од овој договор можат да се изменат и/или дополнат со склучување на Договорот за изменување и дополнување на основниот Договор.

Дополнувањата и измените на овој договор се важечки ако се направени во писмена форма и ако се потпишани од двете договорни страни.

#### Член 17

Ниту една договорна страна нема право своите обврски да ги пренесе на трета страна, без взаимна писмена согласност.

#### Член 18

Овој договор е склучен во 6 (шест) истоветни примероци од кои по 4 (четири) примероци за Договорниот орган и 2 (два) примероци за Носителот на набавката.

#### ДОГОВОРЕН ОРГАН

Царинска управа на РМ

Директор

м-р Ѓоко Танасоски

#### НОСИТЕЛ НА НАБАВКА

Управител/Директор

*Составни делови на овој Договор се:*

- а) Техничка спецификација од тендерска документација*
- б) Спецификација на цени*
- в) Понудата на Носителот на набавка.*

#### Прилог 1 – Образец на понуда

[меморандум на понудувачот] - optionalno

Врз основа на огласот број **16/2018** објавен од страна на Царинска управа на Република Македонија за доделување договор за јавна набавка на услуга за - **Одржување на опрема во лабораторија и калибрација на мерни инструменти**, со спроведување на постапка со барање за прибирање на понуди, со електронска аукција преку ECJN (<https://www.e-nabavki.gov.mk>) и на тендерската документација, ја поднесуваме следнава:

## ПОНУДА

### Дел I – Информации за понудувачот

I.1. Име на понудувачот: \_\_\_\_\_

I.2. Контакт информации:

- Адреса: \_\_\_\_\_
- Телефон: \_\_\_\_\_
- Факс: \_\_\_\_\_
- Е-пошта: \_\_\_\_\_
- Лице за контакт: \_\_\_\_\_

I.3. Одговорно лице: \_\_\_\_\_

I.4. Лице овластено од одговорното лице: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (се пополнува само доколку понудата ја потпишува лице овластено од одговорното лице, со приложено овластување)

I.5. Даночен број: \_\_\_\_\_

I.6. Матичен број: \_\_\_\_\_

### Дел II – Техничка понуда и Финансиска понуда

II.1. Согласни сме да ги понудиме услугите-предмет на договорот за јавна набавка со цените дефинирани во следниве Листи:

#### **Листа на цени за ДЕЛ 1 - Одржување на течен хроматограф Varian HPLC System Model 920-L**

1	2	3	4	5	6	7	8
Ред.број	Опис (согласно техничка спецификација)	Ед. мерка	Производител / модел*	Количина	Единечна цена без ДДВ	Вкупна цена без ДДВ (5*6)	ДДВ
1	Набавка и промена на дел Injection valve seal, кат. бр. 69-100481-90 или еквивалент	паушал		1			
2	Набавка и промена на дел Injection port seal, кат. бр. 69-100483-90 или еквивалент	паушал		1			

3	Набавка и промена на дел Syringe valve seal, кат. бр. 69-100480-90 или еквивалент	паушал		1			
4	Набавка и промена на дел Drain valve ASSY, кат. бр. 69-100478-90 или еквивалент	паушал		1			
5	Набавка и промена на дел Pump head seal, кат. бр. 68-100094-00 или еквивалент	паушал		2			
6	Набавка и промена на дел Ball& Seat, кат. бр. 69-8101756-00 или еквивалент	паушал		4			
7	Набавка и промена на дел Packing 1, кат. бр. 69-8101344-00 или еквивалент	паушал		2			
8	Набавка и промена на дел Packing 2, кат. бр. 69-8101345-00 или еквивалент	паушал		4			
9	Набавка и промена на дел Plunger tip 0.1 ml, кат. бр. 69-8903984-90 или еквивалент	паушал		1			
10	Набавка и промена на дел Cleaner seal, кат. бр. 69-8851884-90 или еквивалент	паушал		1			
11	Работна рака за интервенција/дијагностицирање на проблем што не е содржан во претходно наведените ставки	час	//////////	1			

Вкупна цена на листа без ДДВ во денари (со бројки):

Вкупен износ на ДДВ во денари (со бројки):

\* Бараните податоци задолжително се пополнуваат за ставка од 1 до 10

**Листа на цени за ДЕЛ 2 - Одржување на инструмент Gerhardt Soxhlet Extraction System Model Soxtherm 416**

1	2	3	4	5	6	7
Ред.број	Опис (согласно техничка спецификација)	Ед. мерка	Количина	Единечна цена без ДДВ	Вкупна цена без ДДВ (4*5)	ДДВ
1	Работна рака за дијагностицирање на проблем на инструментот	час	1			
<b>Вкупна цена на листа без ДДВ во денари (со бројки):</b>						
<b>Вкупен износ на ДДВ во денари (со бројки):</b>						

**Листа на цени за ДЕЛ 3 - Одржување на течен хроматограф Varian HPLC System Model 920-L**

1	2	3	4	5	6	7	8
Ред.број	Опис (согласно техничка спецификација)	Ед. мерка	Производител / модел *	Количина	Единечна цена без ДДВ	Вкупна цена без ДДВ (5*6)	ДДВ
1	Набавка и промена на pH electrode Sentix 60 или еквивалент	паушал		1			
2	Набавка и промена на сет резервни делови за периодична промена	паушал	////////	1			
3	Работна рака за интервенција/дијагностицирање на проблем што не е содржан во претходно наведените ставки	час	////////	1			

**Вкупна цена на листа без ДДВ во денари (со бројки)**

**Вкупен износ на ДДВ во денари (со бројки):**

\* Бараните податоци задолжително се пополнуваат за ставка 1

**Листа на цени за ДЕЛ 4 - Одржување на инструмент Anton Paar Automatic densitometer Model DMA 5000**

1	2	3	4	5	6	7
Ред. број	Опис (согласно техничка спецификација)	Ед. мерка	Количина	Единечна цена без ДДВ	Вкупна цена без ДДВ (4*5)	ДДВ
1	Работна рака за дијагностицирање на проблем на инструментот	час	1			

**Вкупна цена на листа без ДДВ во денари (со бројки):**

**Вкупен износ на ДДВ во денари (со бројки):**

**Листа на цени за ДЕЛ 5 - Одржување на дејонизатор на вода Suez Select A80 GP ВР**

1	2	3	4	5	6	7	8
Ред. број	Опис (согласно техничка спецификација)	Ед. мерка	Производител /модел *	Количина	Единечна цена без ДДВ	Вкупна цена без ДДВ (5x6)	ДДВ
1	Набавка и промена на сет филтри за прочистување на вода, Con Pack L3G SA40/80/160 или еквивалент	паушал		2			
2	Набавка и промена на сет за дезинфекција	паушал	//////////	2			
3	Работна рака за интервенција/дијагностицирање на проблем што не е содржан во претходно наведените ставки	час	//////////	1			

**Вкупна цена на листа без ДДВ во денари (со бројки) :**

**Вкупен износ на ДДВ во денари (со бројки) :**

\* *Бараните податоци задолжително се пополнуваат за ставка 1*

**Листа на цени за ДЕЛ 6 - Калибрација на волумен со сертификат ISO 17025**

1	2	3	4	5	6	7	8
Ред.брой	Опис (согласно техничка спецификација )	Волумен (ml)	Количина	Ед.мерка	Ед. цена без ДДВ	Вкупна цена без ДДВ (4x6)	ДДВ
1	Волуметрички колби - А класа	25	3	паушал			
2		50	4	паушал			
3		100	6	паушал			
4		200	6	паушал			
5		500	3	паушал			
6		1000	1	паушал			
7	Стаклени пипети - А класа	0.5	2	паушал			
8		1	2	паушал			
9		2	2	паушал			
10		5	3	паушал			
11		10	3	паушал			
12		25	2	паушал			
13		50	2	паушал			
14	Микропипета со променлив волумен	100-1000 ul	1	паушал			
15	Микропипета со променлив волумен	1-5 ml	2	паушал			
16	Бирета	50ml	1	паушал			
17	Бирета	10ml	1	паушал			
<b>Вкупна цена на листа без ДДВ во денари (со бројки):</b>							
<b>Вкупен износ на ДДВ во денари (со бројки):</b>							

**Листа на цени за ДЕЛ 7 - Калибрација на маса и температура со сертификат ISO 17025**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ред.број	Вид на опрема	Модел	Тип	Класа/ Опсер	Количина	Ед.мерка	Вкупна цена без ДДВ (6x7)	ДДВ
1	Аналитичка вага - Mettler Toledo	AG balances	AG 204 DR	0,1 mg - 210 g	1	паушал		
2	Аналитичка вага - Kern	ABT	220-5DM	0,01 mg – 220g	1	паушал		
3	Аналитичка вага- Mettler Toledo	B balances	BP502, B1302	0,01 g -510 g	2	паушал		
4	Тег		E2	10 g	1	паушал		
5	Тег		E2	100 mg	1	паушал		
6	Циркулациона бања - Fisher Scientific	Isoterm Refrigirated circulator	1006 P	-20 до +200°C	1	паушал		
7	Сушара	Сутјеска		До 240°C	1	паушал		
<b>Вкупна цена на листа без ДДВ во денари (со бројки):</b>								
<b>Вкупен износ на ДДВ во денари (со бројки):</b>								

II.2. Според тоа, **вкупната цена на понудата за ДЕЛ 1**, вклучувајќи ги сите трошоци и попуст без ДДВ, изразена во денари изнесува: \_\_\_\_\_  
 (со бројки), \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (со букви).

**Вкупниот износ на ДДВ изнесува** \_\_\_\_\_ (со бројки), \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (со букви).

**Вкупната цена на понудата за ДЕЛ 2**, вклучувајќи ги сите трошоци и попуст без ДДВ, изразена во денари изнесува: \_\_\_\_\_ (со бројки),  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (со букви).

**Вкупниот износ на ДДВ изнесува** \_\_\_\_\_ (со бројки), \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (со букви).

**Вкупната цена на понудата за ДЕЛ 3,** вклучувајќи ги сите трошоци и попуст без ДДВ, изразена во денари изнесува: \_\_\_\_\_ (со бројки), \_\_\_\_\_ (со букви).

**Вкупниот износ на ДДВ** изнесува \_\_\_\_\_ (со бројки), \_\_\_\_\_ (со букви).

**Вкупната цена на понудата за ДЕЛ 4,** вклучувајќи ги сите трошоци и попуст без ДДВ, изразена во денари изнесува: \_\_\_\_\_ (со бројки), \_\_\_\_\_ (со букви).

**Вкупниот износ на ДДВ** изнесува \_\_\_\_\_ (со бројки), \_\_\_\_\_ (со букви).

**Вкупната цена на понудата за ДЕЛ 5,** вклучувајќи ги сите трошоци и попуст без ДДВ, изразена во денари изнесува: \_\_\_\_\_ (со бројки), \_\_\_\_\_ (со букви).

**Вкупниот износ на ДДВ** изнесува \_\_\_\_\_ (со бројки), \_\_\_\_\_ (со букви).

**Вкупната цена на понудата за ДЕЛ 6,** вклучувајќи ги сите трошоци и попуст без ДДВ, изразена во денари изнесува: \_\_\_\_\_ (со бројки), \_\_\_\_\_ (со букви).

**Вкупниот износ на ДДВ** изнесува \_\_\_\_\_ (со бројки), \_\_\_\_\_ (со букви).

**Вкупната цена на понудата за ДЕЛ 7,** вклучувајќи ги сите трошоци и попуст без ДДВ, изразена во денари изнесува: \_\_\_\_\_ (со бројки), \_\_\_\_\_ (со букви).

**Вкупниот износ на ДДВ** изнесува \_\_\_\_\_ (со бројки), \_\_\_\_\_ (со букви).

II.3. Изјавуваме дека имаме намера дел од договорот за ДЕЛ \_\_\_\_\_ да го отстапиме на подизведувач/и, и тоа:\*

- следниот дел од договорот:

---

---

- на следниот/те подизведувач/и (фирма, седиште, единствен даночен број и слично):

---

---

---

\* (Податоците мора да бидат наведени за секој ДЕЛ поодделно, само доколку понудувачот има намера дел од договорот за јавна набавка да го отстапи на еден или повеќе подизведувачи)

II.4. Нашата понуда важи за периодот утврден во тендерската документација. Се согласуваме со начинот на плаќање утврден во тендерската документација.

II.5. Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во тендерската документација и не го оспоруваме Вашето право да ја поништите постапката за доделување на договор за јавна набавка согласно со член 169 од Законот за јавните набавки.

Место и датум

---

Одговорно лице

---

(потпис) \*

\*Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.

**Прилог 2 – Изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба**

## ИЗЈАВА

Под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека понудувачот \_\_\_\_\_ [се наведува назив на понудувачот] во целост ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба на понудувачите утврдени во законот и во тендерската документација по огласот за доделување на договор за јавна набавка на услуга за **Одржување на опрема во лабораторија и калибрација на мерни инструменти**, објавен од страна на Царинска управа на Република Македонија со барање за прибирање на понуди и дека понудувачот ги има на располагање сите документи утврдени во тендерската документација за докажување на исполнувањето на овие критериуми, кои ќе му бидат доставени на договорниот орган доколку нашата понуда биде избрана за најповолна.

Место и датум

Одговорно лице

\_\_\_\_\_  
(потпис) \*

\*Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.

## Прилог 3 – Изјава за сериозност на понудата

## ИЗЈАВА

Јас, долупотпишаниот \_\_\_\_\_ [име и презиме], врз основа на член 47 став 1 од Законот за јавните набавки, а во својство на одговорно лице на понудувачот \_\_\_\_\_, изјавувам дека во целост ја гарантирам содржината на понудата и дека понудата е валидна и правно обврзувачка за нас во сите нејзини делови до истекот на периодот на нејзината важност.

Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен за последиците од прекршување на оваа изјава во случаите од член 47 став 6 од Законот за јавните набавки, што ќе доведе до издавање негативна референца од страна на договорниот орган против понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја дадам оваа изјава.

Место и датум

Одговорно лице

\_\_\_\_\_  
(потпис) \*

*\*Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него*

**Прилог 4 – Изјава за независна понуда (во случај на групна понуда, секој член на групата на понудувачи ја поднесува изјавата за независна понуда за својот субјект/правно лице, односно самостојно)**

## ИЗЈАВА

Јас, долупотпишаниот\* \_\_\_\_\_ [име и презиме], врз основа на член 129 став 2 од Законот за јавните набавки, а во својство на одговорно лице на понудувачот \_\_\_\_\_, под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека понудата за **ДЕЛ** \_\_\_\_\_ од постапката со барање за прибирање на понуди за доделување на договор за јавна набавка на услуга за **Одржување на опрема во лабораторија и калибрација на мерни инструменти**, по оглас бр. **16/2018** ја поднесувам независно, без договор со други економски оператори на начин кој не е спротивен на прописите за заштита на конкуренцијата.

Истовремено, под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека при доставувањето на понудата за **ДЕЛ** \_\_\_\_\_ од постапката по оглас бр. **16/2018** не учествувам со други економски оператори со кои сум капитално, сопственички или роднински поврзан.

Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен за последиците од давање на невистинити наводи во изјавата, што ќе доведе до поведување на соодветна постапка против понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја дадам оваа изјава.

Место и датум

Одговорно лице

(потпис)\*\*

*\*Изјавата за независна понуда не може да гласи на ниту едно друго лице освен на одговорното лице.*

*\*\* Овој образец се потпишува електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице. Доколку образецот е потписан од лице овластено за дигитално потпишување, тогаш истиот задолжително треба да е своерачно потписан од одговорното лице, скениран и на таков формат да биде аплициран дигитален потпис.*

*Напомена:* во случај на групна понуда, доколку членовите на групата не поседуваат дигитален сертификат, образецот може да биде своерачно потписан и доставен во скенирана електронска форма.

**Прилог 5 – Образец за општи информации** (Во случај на групна понуда образецот со општи информации се пополнува за секој член на групата на економски оператори)

<b>1. Назив на економскиот оператор / претставник на група економски оператори / член на група економски оператори:</b>	
<b>2. Адреса на седиштето:</b>	
<b>3. Телефон:</b>	<b>4. Контакт:</b>
<b>5. Факс:</b>	<b>6. e-mail:</b>
<b>7. Место на основањето/ регистрацијата:</b>	<b>8. Година на основањето / регистрацијата:</b>

**9. Основни дејности на економскиот оператор:**

Место и датум

Одговорно лице

(потпис) \*

*\*Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.*

*Напомена:* во случај на групна понуда, доколку членовите на групата не поседуваат дигитален сертификат, образецот може да биде своерачно потписан и доставен во скенирана електронска форма.